

И по најновите парламентарни избори Србија останува поларизирана, иако изборните резултати ги удрија по прсти Шешељовите наследници, кои сè до одржувањето на политичката папазјанија важеа за главен фаворит, бидејќи според анкетите водеа на топ листата со 34 или 35 отсто од избирачкото тело.

Но, по битката освоија само 29 отсто од избирачите, што значи сигурен пад на радикалната среќа, која ги следеше последниве неколку години, иако нивното стабилно гласачко тело беше производ на разединетата позиција на демократите на Тадиќ, Коштуница, Јовановиќ итн., кои постојано се препукуваа или се расцепкуваа.

Првата реакција на претседателот Борис Тадиќ беше еуфорично презентирана на белградските улици, бидејќи неговата странка ДС извојува исклучително значајна политичка битка, која по убиството на мегапопуларниот премиер Зоран Ѓинѓиќ, можеби претставува судбинска за Србија.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**С**рпскиот претседател Борис Тадиќ победи на парламентарните избори во Србија. Но, тој сè уште не може да слави, бидејќи коалицијата "За европска Србија", предводена од Демократската партија (ДС) на претседател Тадиќ, која освои 38,75 отсто од гласовите, или 102 пратенички места, не може да формира влада без да ги ангажира социјалистите на Милошевиќ и неговиот наследник Ивица Дачиќ.

Српската радикална партија (СРП) на хашиот притвореник Воислав Шешељ, предводена од заменик-претседателот Томислав Николиќ, освои само 29,22 отсто од избирачките гласови, односно може да се потпира на 77 пратеници во Парламентот. Претставниците на Републичката изборна комисија информираа дека политичкиот блок на Воислав Коштуница, коалицијата на Демократската партија на Србија (ДСС) и Нова Србија (НС) освоиле 11,34 проценти од гласовите, односно 30 мандати. Голем напредок доживеа Социјалистичката партија на Србија (СПС), која со освоени 7,75 отсто од гласовите, или 20 мандата, претставува силен фактор за формирање нова коалициона влада. Либерално-демократската партија (ЛДП) на Чедомир Јо-



ИЗБОРИТЕ МИНАА ВО МИРНА АТМОСФЕРА, НО ДОНЕСОА НЕИЗВЕСНОСТ

## РАДИКАЛНА СР ДЕМОКРАТИТЕ Н

вановиќ освои 5,30 проценти од гласовите или 14 мандати. Останатите пратенички места се резервирани за малцинските партии во Србија. За Бошњачката коалиција гласале 0,92 отсто од избирачите, односно 2 пратенички места, а за Унгарската коалиција гласале 1,86 отсто од избирачите, со што освои 4 мандати.

Коалицијата на Албанците од Прешевската долина освои 0,39 отсто од гласовите, односно 1 мандат. Според овие изборни резултати, Србија гласаше за влез во Европската унија, но ретроградните сили, предводени од радикалите, сè уште претставуваат сериозна закана за демократијата во оваа земја и пошироко.

### РЕЗУЛТАТИ

И по најновите парламентарни избори Србија останува поларизирана, иако изборните резултати ги удрија по прсти Шешељовите наследници, кои сè до одржувањето на политичката папазјанија важеа за главен фаворит, бидејќи според анкетите водеа на топ листата со 34 или 35 отсто од избирачкото тело.


Но, по битката освоија само 29 отсто од избирачите, што значи сигурен пад на радикалната среќа, која ги следеше последниве неколку години, иако нивното стабилно гласачко тело беше производ на разединетата позиција на демократите на Тадиќ, Коштуница, Јовановиќ итн., кои постојано се препукуваа или се расцепкуваа.

Првата реакција на претседателот Борис Тадиќ беше еуфорично презентир-

Лидерот на ЛДП, Чедомир Јовановиќ, изјави дека неговата партија има многу причини за радост, бидејќи Србија направила голем чекор напред, оценувајќи дека граѓаните покажаа многу поголема сериозност и одговорност отколку партиите.

рана на белградските улици, бидејќи неговата странка ДС извојува исклучително значајна политичка битка, која по убиството на мега популарниот премиер Зоран Ѓинѓиќ, можеби претставува судбинска за Србија. Преку нив Србите се поблиску до Европа, но со радикалите се враќаат на условите од деведесеттите години на минатиот век. Меѓутоа, моралниот победник може да биде и најголем губитник, затоа што сè уште нема обезбедено 126 пратеници, кои би гласале за владата на коалицијата "За европска Србија". Законодавниот дом има 250 пратенички места кој, според распоредот на силите, може да гласа за влада на Тадиќевите демократи или за радикалниот блок, кој е поддржан од Демократската странка на Србија и од Нова Србија, а претставува сериозен конкурент за состав на новата влада на Србија.

Имено, коалицијата "За европска Србија" и со сојузничството на либералите на контроверзниот Чедомир Јовановиќ, како и со мандатите на малцинските партии и коалиции не може да состави влада, така што Тадиќевото крило ќе мора да го моли Ивица Дачиќ да им се придружи во битката со радикалите. Де-



**ШАМПАЊСКОТО НА ДЕМОКРАТИТЕ НА БОРИС ТАДИЌ МОЖЕ ДА "СКИСНЕ" ДОКОЛКУ РАДИКАЛИТЕ ФОРМИРААТ ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО**

## ЕКА ЗА А ТАДИЌ

мократската странка не може да состави влада без СПС, бидејќи со ЛП и со малцинските гласови би успеала да собере само 123 мандати.

Тоа значи дека во овој момент реконвалесцентите - социјалистите на Милошевиќ, кои инаку се повратници во политиката, или најголемото изненадување, стануваат главен фактор за формирањето на владата.

Наследникот на Слободан Милошевиќ, Ивица Дачиќ, кој долго време беше во сенка на сопругата на Милошевиќ, Мира Марковиќ, и кој постојано беше опструиран од Москва, успеа Социјалистичката партија да ја врати од мртвите.

Слоганот "Почнуваме со љубов од почеток" го најави позитивниот камбек на социјалистите, кои сега покажаа дека ќе избираат, односно ќе мора да бидат повикани на разговор. Како ќе се делат министерските места ќе зависи од политичката волја на главните играчи во Србија: Борис Тадиќ, Божидар Ѓелиќ, Томислав Николиќ, Воислав Коштуница и други.

Доколку и двете страни не успеат да се договорат околу формирањето на новата српска влада, тогаш во најлошата варијанта следат нови парламентарни избори, кои според сите изборни правила би требало да се одржат некаде во септември.

Но, ова сценарио уште повеќе ќе ги влоши односите во Србија, а гласачкото тело сè помалку се одсвива на повикот на партиите да излезат на избори.

На овие избори околу 400.000 граѓани на Србија со право на глас не гласале, бидејќи најверојатно не се согласувале со приликите во својата држава. На овие избори излегле 60,7 отсто од избирачите или близу 4,1 гласачи. На избирачкиот список биле регистрирани 6.749.688 избирачи. На овие избори се пријавиле 3.137 кандидати за пратеници.

## ИЗЈАВИ

По објавувањето на резултатите претседателот Борис Тадиќ изјави:

"Дефинитивно е јасно дека листата 'За европска Србија' извојува убедлива победа и веднаш мораме да почнеме со работа, бидејќи мораме што побрзо да формираме влада, која земјава ќе ја воведо во ЕУ и ќе се бори за зачувување на Косово. ДС ќе биде клучен фактор за формирање влада и таа ќе го даде мандатарот за премиер", изјави Тадиќ, додавајќи дека едно е сигурно, а тоа е оти на тоа место нема да се најде Воислав Коштуница.

Лидерот на ДС изјави дека е подготвен да разговара за формирање на владата со оние кои сакаат да ги почитуваат петте принципи: одбрана на Косово и Метохија, европската интеграција, подобар стандард на граѓаните, борба против корупцијата и организираниот криминал, како и завршување на соработката со Хашкиот трибунал. Тој истакна дека ќе разговара со Томислав Николиќ, Воислав Коштуница, Ивица Дачиќ, Чедомир Јовановиќ, но доколку тие се подготвени да ги коригираат своите политички ставови. Во истата пригода, Тадиќ предупреди:

"Ги предупредувам политичките партии кои изгубија на изборите да не си играат со волјата на граѓаните и да се обидуваат да формираат влада, која Србија би ја вратиле наназад како во деведесеттите години", алудирајќи на намерите за формирање влада врз основа на изборната математика, во која би се нашле СРС, ДСС-НС и СП.

Потпретседателот на радикалите Томислав Николиќ истакна:

"Ќе имаме нова влада, која ќе биде составена од СРС, ДСС-НС и СПС, или ќе има нови избори".

Воислав Коштуница потенцира дека може да се пронајде парламентарно мнозинство во кое ќе учествуваат партиите, кои ќе се залагаат за одбрана на територијалниот интегритет на државата.

"Коалицијата на ДСС-НС нема да се откаже од политиката за одбрана на државната целovitост и за опстанокот на Србија. Тоа се принципи за кои се залагаме за време на кампањата. Тоа значи ние сме за зачувување на Косово и не сме го смениле нашиот однос кон ЕУ".

"За формирањето на ново парламентарно мнозинство социјалистите прво ќе разговараат со ДСС-НС, а без листата на СПС-ПУПС-ЈС нема да има ново мнозинство во Србија", истакна лидерот на СПС, Ивица Дачиќ.

"Се знаат нашите принципи: одбрана на националните и на државните интереси и социјална правда во Србија. Секој кој во иднина би сакал да соработува со нас ќе мора да води сметка за ова", потенцира Дачиќ, додавајќи: "До сега се прашуваа со кого ќе бидеме во коалиција, а сега се истакнува прашањето со кого ние ќе бидеме".

ИСПРАТИ СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ

\*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА

075 14 14 42

20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: SON помн Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот